

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**384.**

Врз основа на член 61 став 5 од Законот за Царинска управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/2004), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ
КОИ СЕ ОЗНАЧЕНИ КАКО СЛУЖБЕНА, ДЕЛОВНА
И ДРУГА ТАЈНА, НАЧИНОТ НА НИВНОТО
ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот на документите и податоците кои се означени како службена, деловна и друга тајна, начинот на нивното чување и заштитата во Царинската управа.

Документите и податоците од став 1 на овој член, претставуваат класифицирани информации со соодветен степен на тајност определени согласно закон.

Член 2

Во Царинската управа како класифицирани информации во смисла на член 1 став 2 од овој правилник се сметаат следниве документи и податоци:

- анализи и податоци за оперативни акции на Царинската управа, од особено значење за безбедноста и одбраната на Република Македонија;
- актите за плановите за организацијата и за средствата за криптозаштита;
- стратегиските проценки врз основа на кои се засноваат плановите и конкретните решенија за вршење на работите на Царинската управа во функција на одбраната на Република Македонија;
- актот за систематизација на работните места во делот за организационен облик за контрола и истраги и досиејата на царинските службеници вработени во овој организационен облик;
- информации примени во дежурниот оперативен центар;
- податоци кои се однесуваат на распоредот на оперативни дежурства во Царинската управа;
- информации за преземените оперативни акции и за оперативните акции кои се во тек;
- информации добиени со користење на специјални технички средства како и примената на тие средства;
- планови за функционирање и организирање на Царинската управа во воена состојба;
- збирни статистики, извештаи, анализи и евиденции за работењето на Царинската управа, освен оние кои се наменети за јавна употреба;
- актите и документите кои произлегуваат од вршењето на работите и задачите на царинските службеници во организациониот облик за контрола и истраги и во организациониот облик за професионална одговорност;
- податоци за материјалното-финансиско работење за преземените дејствија и активности на Царинската управа кои претставуваат класифицирани информации;
- информации добиени врз доверлива основа од лицата во врска со стоката во патничкиот и стоковиот промет во царинското работење, а кои согласно закон претставуваат класифицирани информации и
- документи, податоци и други акти кои ги презема Царинската управа како класифицирани информации како и дејствијата и активностите кои ги презема Царинската управа во врска со истите.

Член 3

При заштитата и чувањето на класифицираните информации во Царинската управа, се применуваат прописите за административната, физичката, информативната и индустриската безбедност како и за безбедност на лицата.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-9349/1
1 април 2005 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Никола Поповски** с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

385.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА
ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ**

Член 1

Во Правилникот за определување на висината на правото на еднократна парична помош („Службен весник на РМ“ бр.2/03 и 57/03) во членот 2, став 1 алинеја 1, по зборот „смрт“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „(„Службен весник на РМ“ бр. 51/03 година)“ точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „лице кое има потреба од оперативен зафат или подолго лекување во здравствена установа во странство, дете или младинец без родители и родителска грижа по престанокот на неговото згрижување во установа, заради негово адаптирање во социјалната средина и станбено необезбедено лице-корисник на постојана парична помош, како помош во обезбедување на нужно сместување.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2386/1
5 април 2005 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

386.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 16 февруари 2005 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Не се поведува постапка за оценување на уставноста на член 37 став 4 од Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2003).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Стамен Филипов од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбата од Законот означен во точката 1 од ова решение.

Според наводите во иницијативата, со оспорената одредба се повредувал член 50 став 2 од Уставот на Република Македонија кој гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.